

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Весник на Општина Аеродром



СОДРЖИНА

СТРИП.....	3
АКТИВНОСТИ.....	4 - 15
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ.....	16 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ.....	18 - 19
ЗД АНИМИРАН ФИЛМ.....	20
ЗДРАВЈЕ.....	22 - 23
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НАТАЛИТЕТОТ.....	24 - 25
ЖИВОТ.....	26 - 27
СПОРТ.....	28 - 29
ПИСМА.....	30
ИНФО.....	31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- **Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот** – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- **Одделение за урбанизам** – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- **Комунално одделение** – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Милена СТЕФАНОВСКА
Ивана ЈОВАНОВИЌ-АЦКОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавноста
и меѓународна соработка

Лектор
Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн
Кристина Јорданова
Даниела Чабукowska

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Ивица Коневски

Печати
Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Венијамин Мачуковски 6,
1000 Скопје

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ПРОСЛАВИ 9-ОТ РОДЕНДЕН

Во иднина Општина Аеродром ќе продолжи да се развива уште повеќе и ќе стане уште поубаво место за живеење



„Годишнините се пригодни моменти да се преиспитаеме до каде сме стигнале и што сме направиле во изминатиот период. Со задоволство можам да констатирам дека успеавме да ја оправдаме сликата за Аеродром како модерна и современа општина“, изјави градоначалникот Ивица Коневски на прославата на 9-от роденден

на општината, што се одржа на 12.4.2014 година во општинскиот двор во присуство на најблиските соработници и пријатели на општината.

Коневски најави дека и во иднина Општина Аеродром ќе продолжи да се развива уште повеќе и ќе стане уште поубаво место за живеење.

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, истакна дека Аеродром е една од најмладите, најперспективни и најмодерни општини која интензивно се развива, што се должи на посветената работа, ентузијазмот и иницијативата на градоначалникот Коневски со неговиот тим.



ИЗБРАНА НАЈДОБРАТА ФОТКА ЗА ДРЕС

Со 597 „лајкови“ и фотографијата на Ванчо Попов победи во наградната игра „Фотка за дрес“ што изминатиот период ја организираше Општина Аеродром на фан - страницата на градоначалникот Ивица Коневски.

Дресот потпишан од капитенот на „МЗТ Скопје - Аеродром“, Тодор Гечевски, му беше доделен на победникот на „онлајн“ играта на крајот од натпреворот со „Кожув“, на кој екипата на „МЗТ Скопје - Аеродром“ извојува победа со резултат од 97 : 90.

Инаку, во битката за најдобра фотка за дрес учествуваа 18 најуспешни и најкреативни од пристигнатите 30-тина фотографии со мотиви од акциите на сино-белите кошаркари, необични ситуации, фотографии од фанови, навивачи и слично.





ПРИВРШУВА НОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР

Изградбата на нова комплетна инфраструктура во населбата Реонски центар „Аеродром“, која почна минатата година е при крај.

„Со овој проект не само што ќе се поврзат сите објекти во населбата, туку ќе се обезбеди и уште еден излез на булеварот „Видое Смилевски - Бато“, со што ќе се растовари постојниот сообраќај“, изјави градоначалникот Коневски.

Тој додаде дека проектот опфаќа изградба на нови сервисни улици со тротоари во вкупна должина од околу еден и пол километар, кои ќе бидат целосно осветлени.

Исто така, во рамките на проектот ќе бидат изградени и околу 1.000 паркинг-места. Потребата од изградба на комплетно нова инфраструктура е неопходна поради



сè поголемиот број нови станбени објекти во овој дел од Општината.

Изградбата на инфраструктурата во Реонски центар „Аеродром“ чини 70 милиони денари обезбедени

од Буџетот на Општина Аеродром.

Министерот Јанакиески, изјави дека со овој проект на жителите на Реонски центар „Аеродром“ ќе им се подобрат условите за живот.



НАПРЕДУВА ИЗГРАДБАТА НА БУЛЕВАРОТ „ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“

Градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски на 17.3.2014 година извршија увид на градежните работи за проширување и реконструкција на булеварот „Трета македонска бригада“.

Наскоро, како што изјави градоначалникот Трајановски, се очекува да се асфалтира десната коловозна лента, на која ќе биде префрлен сообраќајот, за да се реконструира и другата лента, а до јули и целосно да заврши првата фаза од реконструкцијата на булеварот.

Инаку, обемниот проект за проширување и реконструкција на „Трета македонска бригада“ Градот Скопје го почна на 11-ти октомври 2013 година. Досега се пробиени новите две коловозни ленти по целата планирана должина (1.243 метри) од оваа улица. Деновиве привршува тампонирањето и поставувањето рабници на новиот дел. Се работи и на изведба на средишната жардиниера. Исто така, комплетно е изведе-



дена и атмосферската канализација, во должина од 1.300 метри. Во оваа прва фаза, булеварот „Трета македонска бригада“ ќе се прошири и реконструира од булеварот „Србија“ до улицата „Фрањо Клуз“, при што ќе добие 4 коловозни ленти (по две во секоја насока) и средишно зеленило (жардиниера) со широчина од 5 метри.

Од двете страни на новоформираната сообраќајница ќе се изгра-

дат тротоари коишто ќе се покријат со бекатон-плочки. Од левата страна тротоарот ќе биде широк 1,5 метри, а од десната страна ќе се оформи зелен појас, велосипедска и пешачка патека. Градот Скопје за овој обемен градежен зафат ќе потроши 133 милиони денари, додека Општина Аеродром учествува со логистика, со расчистување на теренот, како и на имотно-правните односи.



По повод глобалната акција за спас на планетата Земја

ВО МРАК ПАРКОВИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

По повод глобалната акција за спас на планетата Земја на 29.3.2014 година парковите „Јане Сандански“, „Аеродром“ (авион) и „Паркот на езерата“ потонаа во мрак.

Целта на оваа акција е преку симболично исклучување на осветлувањето во рок од еден час да се даде порака за спас на планетата Земја.

Со вклучување во акцијата „Часот на планетата земја 2014“, Општина Аеродром заедно со екипите на Црвениот крст на Град Скопје ја покажаа солидарноста во борбата против климатските промени.

Во часот на планетата Земја се вклучија 154 земји, меѓу кои и



Македонија.

Инаку, оваа акција, која има еколошки карактер и ја организира

Светскиот фонд за природа (WWF), се спроведува веќе 8 години и тоа секоја последна сабота во март.

ОДРЖАНИ БЕСПЛАТНИ СЕМИНАРИ

На универзитетот Американ колеџ – Скопје на 5.3.2014 година се одржаа два бесплатни семинари на тема „Локален економски развој“ и „Основи на бизнис финансии и сметководство“.

Семинарот од областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) на кој присуствуваа претставници на канцелариите од ЛЕР од 7 општини, го водеа стручни предавачи и искусни претприемачи од САД, Кевин Пејт, Рас Гресет и Доналд Џонс, како и експертот од Македонија, Виолета Манчевска.

На овој семинар се разго-



вараше за можностите за развој, како на скопскиот регион, така и на Република Македонија.

На вториот семинар што ги опфати основите на бизнис финансии и сметководството, своите искуства ги пренесе американскиот бизнисмен Кевин Пејт, правев-


ќи споредба меѓу македонскиот сметководствен систем и меѓународниот систем, а ги опфати и основите на бизнис финансии и буџетирањето. На овој семинар присуствуваа 30-тина заинтересирани сопственици на фирми од општината.

Семинарите ги организираше Општина Аеродром, невладината организација Линк акрос, универзитетот Американ колеџ и Скопскиот плански регион.

Инаку, споменатите предавачи извршија серија предавања и на студентите во универзитетот Американ колеџ.

Трета година по ред

МАРКО И ЈАНА НАЈПОПУЛАРНИ ИМИЊА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



година, и во изминатата 2013 година, најчесто име што им се давало на девојчињата од Општина Аеродром е Јана, а кај момчињата Марко, но оваа година имаме и нов „победнички“ пар на имиња, а тоа се Јован и Јована. Исто така, има и многу деца кои се викаат Ана, Дарија, Стефан или Михаил. Меѓу новородените има



Според бројот на доделени решенија за еднократна парична помош за новороденчиња во 2013 година, во Општина Аеродром се родиле речиси 700 новороденчиња, од кои 357 машки и 308 женски.

Од нив 333 се првородени деца, а 283 се второродени, во 45 семејства има трето дете, 3 се четвртородени, а имаме и 1 семејство со 6 деца. Исто така, статистиката покажува дека 15 семејства од Општина Аеродром во 2013 година добиле близнаци.

Исто како и во 2011 и 2012



и деца кои имаат ретки имиња како што се Дина, Доротеа, Делфина, Ге-

оргина, Грегориј, Калија, Меглена Небеска...

Општина Аеродром уште еднаш на сите семејства им честита за новиот член и истакнува дека и годинава продолжува со акцијата за доделување еднократна помош на секое семејство со новороденче во висина од 5.000 денари.

Бесплатни лекарски прегледи „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ВО НОВО ЛИСИЧЕ

Под мотото „Здравје за сите“ во Ново Лисиче во текот на март околу 200 лица добија бесплатни превентивни здравствени прегледи.

За време на прегледите граѓаните имаа можност да проверат крвен притисок, шеќер во крвта, холестерол, тежина и висина, како и да добијат совети за заштита и грижа за здравјето.

Покрај прегледите граѓаните се освежуваа со јаболка, портокали, круши, како и вода што ги обезбеди Општина Аеродром.

Акцијата ја спроведоа медицински екипи од ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“ во рамки на програмските активности на Министерството за здравство.



На Европскиот ден на знамето

ДА ГО ОСВОИМЕ ВОДНО!

Општина Аеродром и оваа година ќе се вклучи во одбележувањето на Европскиот ден на знамето што ќе се одржи на 3.5.2014 година (сабота) во 09:00 часот пред седиштето на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија (зградата на ЕУ инфо-центарот).

Според програмата на Организациониот одбор, на оваа локација ќе се подигнуваат маици со логото на Европското движење во Република Македонија и на ЕУ како организатори, по што ќе се изврши размена на знамињата на Република Македонија и на Европската унија. Оваа размена е традиционална и има симболично значење.

Потоа колона од учесници на манифестацијата ќе се упати кон врвот на Водно, каде ќе се постават двете знамиња. Освен церемонијалниот карактер, оваа манифестација има цел да го афирмира спортот и планинарските рекреативни активности, кои би требало во Република Македонија да бидат значително поразвиени, од тоа што се во овој момент, поради планинскиот карактер на нашата држава.

Маршот, во кој ќе учествуваат повеќе планинари, активисти на Европското движење, ученици заедно со нивните родители, студенти, како и други граѓани, претставува дел од целокупната програма за одбележување на Денот



на Европа.

Затоа, Аеродром како европски ориентирана општина ги поканува и учениците од основните училишта на нејзината територија, како и нејзините жители да присуствуваат на настанот поврзан со размената на знамињата и да учествуваат на маршот до врвот на Водно.

„МАЈ – МЕСЕЦ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ“



Во текот на мај во соработка со полициската станица „Аеродром“ ќе се реализира проектот „Мај – ме-

сец на безбедноста во Општина Аеродром“.

Проектот опфаќа едукативни предавања и работилници со граѓаните од општината, на кои ќе се даваат совети за спречување на кражбите.

Исто така, на куќните совети, месните и урбаните заедници ќе им се достават плакати со слични совети, кои ќе можат да се објават во влезовите со цел да се спречат кражбите и да се подобри општатата безбедност.

Преку овој

проект се очекува да се подигне свеста на граѓаните за преземање мерки за самозаштита, превенција, намалување и откривање на криминалот, како и да се изгради партнерство меѓу граѓаните и полицијата.

РАСПОРЕД

на едукативни работилници на тема „Спречување провални кражби“

Место на одржување	Дата	Време
ОУ „Љубен Лапе“	6-ти мај (вторник)	19:00 часот
ОУ „Горѓија Пулевски“	13-ти мај (вторник)	19:00 часот
ОУ „Лазо Ангеловски“	20-ти мај (вторник)	19:00 часот
ОУ „Димитар Македонски“	23-ти мај (петок)	19:00 часот

ИЗБРАНИ НАЈДОБРИТЕ ЦРТЕЖИ ОД КОНКУРСОТ НА ТЕМА „КОГА СУМ ЈАС ТОЛЕРАНТЕН?“

На 15.4.2014 година заврши ликовниот конкурс на тема: „Кога сум јас толерантен?“ („Да ја сакам Европа!“) што го организираа Општина Аеродром и Европското движење во Република Македонија по повод 9-ти Мај, Денот на Европа.



Во изборот за најдобар цртеж учествуваа околу 1.000 ликовни творби пристигнати од детските градинки и од основните училишта на територијата на Оп-



БОРЈАН ДИНЕВСКИ од градинката „Срничка“ објект Лале.

штина Аеродром.

За најдобра ликовна творба



ЕВГЕНИЈА НЕДЕЛКОВА од III4 од ОУ „Лазо Ангеловски“

во категоријата од предучилишна возраст е избран цртежот на БОРЈАН ДИНЕВСКИ од градинката „Срничка“ објект Лале.

Во категоријата од одделенска настава за најдобар е избран цртежот на ЕВГЕНИЈА НЕДЕЛКОВА од III4 од ОУ „Лазо Ангеловски“.

Осмоодделенката ИВАНА ИКОНОМОВА од ОУ „Лазо Ангеловски“ е избрана за најдобра во категоријата од предметна настава.

Комисијата составена од претставници на Европското движење во Република Македонија и на Општина Аеродром, одлучи да додели и пет пофалници за ликовни творби, кои беа особено инспиративни и тоа за: АЊА ЈОВАНОВСКА („Срничка“), СОФИЈА СТАВРОВА (IV1 ОУ „Александар Македонски“), МАРИЈА ЗЛАТАНОСКА (III4 ОУ „Лазо Ангеловски“), ИВАНА ЈОВАНОВСКА

(Va ОУ „Димитар Македонски“) и ДАНИЕЛА ТРАЈКОВСКА (VIII4 ОУ „Лазо Ангеловски“).

Дипломите и пофалниците за наградените ликовни творби официјално ќе бидат доделени на Свечената академија по повод Денот на Европа во рамките на овогодишната прослава.

Целта на оваа манифестација е не само да се развие детската уметничка креативност и инвентивност, туку и младата популација од Општина Аеродром да се



ИВАНА ИКОНОМОВА од VIII од ОУ „Лазо Ангеловски“

приближи кон европските вредности.



ТРИ ИЛЈАДИ РОЗИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски, градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски, како и Државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, Соња Лепиткова, со засадување садници на рози ја дадоа својата поддршка на еколошката акција „Македонија земја на розата“ што се одржа на 20.3.2014 година покрај булеварот „Видое Смилевски - Бато“ во Реонски центар „Аеродром“.

„Со садењето рози Општина

Аеродром ја покажа својата грижа за заштитата на животната средина“, изјави градоначалникот Коневски додавајќи дека Општината преку реализацијата на бројните еколошки проекти веќе се докажа на полето на заштита и унапредување на животната средина, а така ќе продолжи и во иднина.

Во текот на акцијата се насадија околу 3.000 рози покрај булеварите во Општина Аеродром, бидејќи експертите советуваат токму сообраќајниците да бидат збогатени со рози поради повеќекратното дејство.

Имено, розите апсорбираат големи количини штетни материи во воздухот, почвата и водата, поточно штетни метали по здравјето на луѓето, како што се олово и кадмиум.

Целта на оваа акција е розите да станат препознатлив симбол на Република Македонија, а зошто е избрана токму розата, меѓу другото е фактот што ова цвеќе живее околу 20 години, а цвета веќе првата година и тоа 200 денови во текот на една календарска година. Инаку, минатата година во Градот Скопје беа насадени 23.000 садници рози.

УЧИЛИШТАТА СЕ ВКЛУЧИЈА ВО КАМПАЊАТА „МАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА НА РОЗИТЕ“

Во рамки на Националната еколошка кампања „Македонија земја на цвеќето – Земја на розата“ во осумте основни училишта во Општина Аеродром се одржаа продажни изложби на цветни креации направени од учениците.

Собраните средства од изложбите на учениците ќе се искористат за набавка на рози, кои подоцна ќе се засадат во училишните дворови.



По повод Светскиот ден на заштеда на енергија **ЕКО АКЦИЈА „ВЛЕЗИ ВКЛУЧИ, ИЗЛЕЗИ ИСКЛУЧИ!“**



По повод Светскиот ден за заштеда на енергија, 5-ти март, во ОУ „Блаже Конески“, од 23.2.2014 година до 3.3.2014 година, беше распишан конкурс за изработка на плакат на тема „Влези вклучи, излези исклучи“.

На конкурсот учествуваа ученици од трето до осмо одделение.

Плакатите кои ги изработуваа поединците или групите ученици, се изработени на хамер и содржат слики, цртежи и пораки за начините на штедење енергија.

Комисијата составена од наставнички кадар ги оцени изработените плакати според неколку критериуми како што е оригиналност, креативност, осмисленост на пораки и добар баланс на сликите, цртежите

и текстот.

Авторите на четирите најдобри плакати за својот труд беа наградени со диплома.

„БУБАМАРИТЕ“ УЧЕА ДА ШТЕДАТ СТРУЈА

Децата од градинката „Буба Мара“ преку еколошка драматизација го одбележаа Светскиот ден за заштеда на енергија, 5-ти март.

Преку претставата „Енергијата вреди да се штеди“ „бубамарите“ испратија порака рационално и ефикасно да се користи енергијата. Целта на оваа активност е подигнување на свеста за значењето на енергијата за нашата планета.



„ХАРТИЈАТА СЕ ЗБИРА ЗА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА“

Во текот на изминатиот месец учениците од одделенска настава во ОУ „Гоце Делчев“ беа вклучени во кампања за рециклирање стара хартија.

Под мотото „Хартијата се збира за да се рециклира“ учениците реализираа активности за

да ја промовираат пред граѓаните потребата од рециклирање различни материјали.

Учениците собираа стара хартија и спроведоа низа постапки за нејзино рециклирање, поточно селектирање на хартијата, подготовка на материјалите, ситнење, цедење преку сито, сушење и на

крај подготовка на готови производи.



Ден на пролетта ЕКО-ПАТРОЛАТА НА „СРНИЧКА“ ШЕТА И ЈА ЧУВА НАШАТА ПЛАНЕТА!

По повод 21-ви март - Денот на пролетта, еко-патролата на градинката „Срничка“ заедно со децата од големите воспитни групи организираа акција за садење цвеќиња во дворот на градинката.

Акцијата се спроведе под мотото „Еко-патролата секој ден шета и ја

чува нашата планета!“.

Децата ги насадија цвеќињата, по што секое дете си одбра едно цвеќе што ќе биде негово, ќе се грижи и ќе го наводнува.

Во дворот на градинката децата поставија знаци со порака дека не треба да се газат тревата и цвеќињата, дека не треба да се кршат гранките на дрвјата, не треба да се уништуваат кантите за отпадоци и

крупите и сл.

ЦВЕТНО ДЕФИЛЕ НА „БУБАМАРИТЕ“

Децата од градинката „Буба Мара“ со цветно дефиле на детската улица „Тоше Проески“ го одбележаа првиот пролетен ден.

„Бубамарите“ пеејќи песнички за пролетта, цртаа со кредити на детската улица и оставија пораки за зачувување на средината.

ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ДОМАЌИН НА ЕКО-САМИТ

Во ОУ „Лазо Ангеловски“ на 5.3.2014 година се одржа петтиот по ред еко-самит како дел од Програмата за „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“.

Целта на оваа програма е да се подигне свес-

та за заштита на животната средина кај децата од градинките и кај училиштите од основните и средните училишта.

На самитот министерот за образование и наука, Спирос Ристовски ги додели наградите за најдобрите еко-училишта, додека наградите за најдобри еко-градинки ги додели амбасадорот на Швајцарската конфедерација, Стефано Лазарото.



натаму ќе помага во унапредувањето на нашиот воспитно-образовен систем и неговото приближување до европскиот модел на образовен систем“, изјави министерот Ристовски.

Програмата за „Интеграција на еколошката едукација во ма-

кедонскиот образовен систем“ ја спроведува Министерството за образование и наука во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка и Здружението за едукација, консалтинг и комуникација ОХО. Во рамки на Програмата за учебната 2012/2013 година со Зелено знаме се закитија 9 детски градинки, 22 основни училишта и 6 средни училишта.

„Посебно задоволство ми претставува што училиштата и градинките многу позитивно и активно ја прифатија имплементацијата и реализацијата на Програмата. Во изминатите три години тие ги интегрираа дефинираните програмски содржини во нивните Годишни програми за работа и воведуваа еколошки теми за работа, со што секое училиште и секоја градинка помогна, но и по-

има постигнато мерливи и видливи резултати, така што континуирано интегрира содржини од девет еколошки теми и точки на акција во Годишната програма за работа.

ГРАДИНКАТА „СРНИЧКА“ ДОБИ ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ

Градинката „Срничка“ со добивање на највисокото ниво на награда - Зелено знаме официјално е прогласена за Еко-градинка, на традиционалниот петти по ред Еко-самит кој се одржа на 5.3.2014 година во ОУ „Лазо Ангеловски“.

Градинката ја има усвоено заштитата на животната средина како една од основните вредности, преку воспоставување на еко-стандардите.

Исто така, преку реализација на повеќе различни активности

има постигнато мерливи и видливи резултати, така што континуирано интегрира содржини од девет еколошки теми и точки на акција во Годишната програма за работа.

За постигнувањето на статусот еко-градинка, покрај добрата соработка со јавните претпријатија и медиумите, голема улога имаат и децата, родителите, воспитниот и раководниот кадар, кои активно учествуваат во најразлични проекти со цел успешна реализација на Еко-програмата на градинката.

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ПО ВТОРПАТ ДОБИ ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ

ОУ „Гоце Делчев“ на 5.3.2014 година по вторпат доби Зелено знаме – прва награда за најеколошко училиште.

Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk

Задолжително!

Покрај фотографијата, треба да се наведе насловот, локацијата и името на авторот.



„Пролет“ - Стојан Тоше Николовски



„Изгрев“ - Гоце Калевски



„Кокичиња“ - Здравко Тодоров



„Пролет“ - Татјана Методијевска



„Парк Горно Лисиче“ - Ангела Богоевска



„Пролет“ - Милка Тримчевска



„Уживање на пролетното сонце“ - Маја Стојчевска



„Вуфи за МЗТ“ - Драгана Трајковска

КАМПАЊА ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА ВО ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“

Учениците од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ на 10.3.2014 година ги посетија детските стоматолози во поликлиниката „Јане Сандански“ во рамки на кампањата за орално здравје. Учениците преку едукативно предавање добија совети како

правилно да се грижат за здравјето на забите, дека е потребна редовна хигиена и контрола кај матичен стоматолог, правилна исхрана, а добија и паста и четки за заби, соодветни на нивната возраст.



ДОНИРАНИ КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА ВО ОУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“



подарија голем број книги за збогатување на новата библиотека во училиштето, се дружеа и заедно ги разгледуваа училниците и другите простории, а на крајот ги распоредија книгите и лектирите во библиотеката.

Ученици од ОУ „Љубен Лапе“ заедно со наставниот и раководниот кадар и со педагошко-психолошката служба на 6.3.2014 година беа во посета на новото општинско основно училиште „Александар Македонски“. Учениците кои на своите другарчиња им

ПОСЕТА НА СПОМЕН – СОБАТА НА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ

Учениците од ОУ „Лазо Ангеловски“ заедно со библиотекарот и наставниците по македонски јазик на 18.3.2014 година, организирано ја посетија Спомен-собата на браќата Миладиновци „Т’га за југ“ во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“.

Целта на посетата беше учениците да ги прошират стекнатите знаења за животниот пат на струшките браќа Константин и Димитар Миладинови, како

и да ја осознаат нивната значајна улога во историјата на преродбенската борба на македонскиот на-



род. Учениците се запознаа со поетското творештво на основоположникот на македонската умет-

ничка поезија Константин Миладинов, како и со собирачката дејност на браќата Миладиновци претставена преку Зборникот на народни умотворби, камен – темелникот на македонската култура и историја.

Во рамки на посетата, учениците добија можност да ги разгледаат одделите за литература за деца и за возрасни, како и да се запознаат со работата на централната библиотека.

ЕКИПАТА ОД ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“ ШАМПИОНИ ВО КОШАРКА

Екипата на ОУ „Ѓорѓија Пулевски“, предводена од професорот Марјан Јовановски, без ниту еден пораз и со постигнати осум бодови, го освои првото место на општинското првенство во кошарка кате-

горија - машки.

Зад „Ѓорѓија Пулевски“ на второто место со освоени седум бодови се најде екипата на ОУ „Лазо Ангеловски“, третото место го освоија учениците од ОУ „Браќа Милади-

новци“, додека на четврто и петто место се пласираа екипите на училиштата „Љубен Лапе“ и „Димитар Македонски“.

„БУБАМАРИТЕ“ ГО ПРОСЛЕДИЈА „ЖИВОТОТ НА ЕДНА КАПКА“

По повод Денот на водата на 25.3.2014 година децата од градинката „Буба Мара“ од објектот „Сонце“ ја проследија приказната „Животот на една капка“.

Целта на предавањето нагледни приказни и презентации е дечињата да учат за важноста на водата, за зачувување и заштита на



водата, како и да научат рационално да ја користат и да ја штедат водата.

Настанот го организираше еколошкото друштво „Водовод и канализација – Вик“ од Скопје кои на дечињата им подарија балони и незаборавна забава и дружење со маскотата „Капка“.

СО ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА ДО ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ

Учениците од ОУ „Гоце Делчев“ активно ги следат часовите на кои се применува информациско-комуникациска технологија (ИКТ) во



наставата.

Работењето на учениците со интерактивна табла и компјутери е дел од проектот „Компјутер за секое дете“.

Интерактивната табла овозможува полесна реализација на образовните активности преку внесување повеќе интеракција, мотивација и забава во училниците, со цел да се создадат можности за подобро образование на учениците.

ПРЕДАВАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА

Во подрачното основно училиште „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче на 24.3.2014 година се одржа едукативно предавање во насока на превенција од злоупотреба на разни видови дроги.

Целта на предавањето, кое оп-



ПО ПОВОД 8-МИ МАРТ, ДЕН ОТ НА ЖЕНАТА



Цветна работилница во ОУ „Блаже Конески“



Креативна работилница на „Бубамарите“

фати 20-тина осмоодделенци (VIII3), е да се крене свеста кај учениците за проблемите што ги носи дрогата и да им се претстават на младите штетните ефекти и последиците од употреба на различните видови дроги.

Предавањето го спроведе Сашко Јованоски, помошник командир во полициската станица „Аеродром“.



Хуманитарен базар на учениците од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“



Продажна изложба во ОУ „Лазо Ангеловски“



Тортијада во ОУ „Браќа Миладиновци“

ЛЕГО ФИЛМОТ (Lego movie)

ЛЕГО-КОЦКИТЕ ГО СПАСУВААТ УНИВЕРЗУМОТ

Анимиран 3Д филм за борбата меѓу доброто и злото претставена преку ликот на леги-фигурата Емет, која случајно се сопнува на „Парчето отпор“ и станува „избраникот“ што ќе го спаси Универзумот на леги-коцките



Лего филмот е интересен ани-миран 3Д филм за борбата меѓу доб-рото и злото, во кој ликот на Емет, една сосема обична и добродушна

„Крагл“ мистериозниот артефакт на-речен од волшебникот Витрувиус, со цел да го уништи Универзумот на леги-коцките. Но, за време на оваа



мини леги-фигура, претставува клуч за спас на Лего-универзумот. Емет и неговите пријатели одат на едно еп-ско патување за да го спречат злоб-ниот тиранин, Господарот Бизнес.

Господарот Бизнес го краде

непријат-на средба, В и т р у в и у с кажува пророштво за „избра-никот“, а тоа ќе биде оној кој ќе го нај-де другиот мистичен артефакт, наречен „Парче на отпо-рот“ и со тоа ќе стави крај на Биз-нисовиот темперамент. Господарот Бизнес и неговото алтер-его на то-талитарен начин, владее со целиот свет дури осум и пол години.

Тогаш се појавува протаго-нистот Емет кој еден ден случајно се сопнува на „Парчето отпор“ и така ненадејно станува „избраникот“ што ќе го спаси Универзумот на леги-коцките.

Лего филмот е, всушност, нос-талгичен филм што нè враќа во дет-ството, потсетувајќи нè на игрите на нашите деца кои се едноставни, забавни и смешни. Речиси секоја сцена во филмот покрај изненаду-вачката акција, содржи и по некоја наивна шега или виц, што го прави исклучително забавен и интересен, а особено фактот дека ликовите, вози-лата, околината и сè што е создадено во филмот е направено токму од Ле-го-коцки.

Гласовите во филмот ги позај-муваат Вил Арнет, Елизабет Бенкс, Алисон Бри, Вил Фарел, Морган Фри-ман, Лијам Нисон, Шекил Онил и дру-ги.



завршено е со тебе книга,
ти си веќе инфериорна
технологија

твојот голем и незгоден
формат е ирелевантен



со само една искра од
пламенот ќе исчезнеш
засекогаш

тап



Внимавај на своите мисли,
тие стануваат зборови.

Внимавај на своите зборови,
тие стануваат дела.

Внимавај на своите дела,
тие стануваат навика.

Внимавај на своите навика,
тие стануваат карактер.

Внимавај на својот карактер,
тој станува твоја судбина.

Лао Це

Само будалите се сопнуваат два пати на ист камен - кинеска поговорка

Секогаш повеќе го сакав лудилото на страста,
отколку мудроста на рамнодушнота.

Анатол Франс

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ

Покрај класичните ѕидни графити како неизбежен декор во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан уште еден пример на тродимензионален графит изработен на тротоар. Инвентивно, нема што!



ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

ЛОТАРИЈА

Се јавуваат од лотарија:

- Стефан Стефановски на телефон?
- Да.
- Вие сте најсреќниот човек во Македонија! Ќе добиете 50.000 евра ако одговорите со НЕ на моето прашање. Подготвени ли сте?
- Да!

На тој што си му важен - ќе те најде...

Тој што сака да те види - ќе најде некоја минута за тоа...

На тој што си му потребен - ќе те побара...

Сè друго е - ИЗГОВОР!



ПОЛЕНСКАТА АЛЕРГИЈА ВО УРБ



Последните 10 години во урбаните средини кај пациентите со алергија не доаѓа до намалување на симптомите во зрелата и постара возраст, туку симптомите продолжуваат со ист, па дури и поголем интензитет.

Една од најважните методи во дијагноза на поленската алергија се кожните алерготестови кои се едноставни, брзи и прецизни и доволни за поставување точна дијагноза

д-р Маја Панајотовиќ Радевска,
специјалистка по медицина на труд, ПЗУ „Неуромедика“ - Скопје



Алергијата претставува неправилно функционирање на имуниот систем, при што лицата кои имаат алергија бурно реагираат на некои материи од околината, кои инаку не се штетни. Алергиска реакција може да предизвикаат и некои супстанции, кои се внесуваат преку храната и одредени лекови.

Најчест облик на алергија е алергијата на полен, која е уште позната и како поленска кивавица. Вообичаено почнува во март и трае до крајот на октомври, а е предизвикана од поленот на трева, коров и дрвја.

Поленската алергија е по-

честа кај женскиот пол и најчесто се јавува меѓу 25 и 35-годишна возраст. Многу карактеристично за поленската алергија е семејната генеза што значи дека ако еден родител пати од алергија веројатноста за наследување е 25%, а доколку и двајцата родители имаат алергија тогаш веројатноста за наследување достигнува и до 80%.

Новите истражувања укажуваат дека во последните 25 години алергијата на полен кај популацијата е во постојан пораст. Особено загрижува што во последните 10 години во урбаните средини кај пациентите со алергија не доаѓа до намалување

на симптомите во зрелата и постара возраст, туку симптомите продолжуваат со ист, па дури и поголем интензитет.

Поленската алергија се јавува сезонски: прво кога цветаат дрвјата (од март до мај), потоа кога цвета тревата (од мај до август) и на крај кога цвета коровот (август и септември).

Алергиските болести многу добро можат да се контролираат со лекови, а со тоа да се спречат алергиските компликации.

Важно е навреме и точно да се дијагностицира за да може да се одреди и вистинската терапија. Една од најважните методи во дијагноза на поленската алергија се кожните алерготестови кои се едноставни, брзи и прецизни и доволни за поставување точна дијагноза.



АНИТЕ СРЕДИНИ – ВО ПОДЕМ!



Симптоми

- Кожа – црвенило, оток, јадеж, осип
- Очи – црвенило, солзење, јадеж
- Нос – кивавица, обилна секреција, затнат нос, јадеж
- Грло – чувство на слевање на секрет и гребење, јадеж
- Бели дробови – сува кашлица, отежнато дишење, гушење
- Кардиоваскуларен систем – чувство на омалаксаност, слабост, бледило, несвестица

Превенција

- Редовно чистење и менување на филтрите во клима - уредите
- Избегнување на подолг престој на отворено за време на најголема концентрација на полен – концентрацијата на полен е најголема при суво и топло време
- Просториите да се ветреат во текот на ноќта
- Често туширање и миење на косата за да се отстрани поленот
- Избегнување тутунски чад
- Отстранување цвеќиња од стапот
- Следење на календарот на цветање
- Редовна употреба на витамин Д како силен стабилизатор.



ИЗРАЗИТО НИЗОК НАТАЛИТЕТ ВО ЕВРОПА

проф. д-р Славе Ристески


(професор по Демографија и Економска статистика, Економски факултет при УКИМ – Скопје)



- Земјите обележени со црвено имаат поголем број на умрени лица од бројот на родени лица (НЕГАТИВЕН ПРИРАСТ).
- Земјите обележани со зелено имаат поголем број на родени лица од бројот на умрени лица (ПОЗИТИВЕН ПРИРАСТ).


ГРЦИЈА

• Грција води борба за преживување. Бројот на умрени го надминува бројот на родени, нацијата старее побрзо од очекуваното




АВСТРИЈА

Број на родени во Австрија



ИТАЛИЈА

• Италија веќе подолг период се соочува со демографска криза. Во 2012 година има за 78.697 повеќе умрени отколку родени.



ГЕРМАНИЈА

• Германија води тешка битка со драстичниот пад на наталитетот. Државата годишно троши 265 милијарди долари на демографски мерки, со цел да се намали трендот на пад на населението, но сепак и покрај големите трошоци, ефектите од овие мерки се многу мали. Некои експерти се загрижени и велат дека овие мерки доаѓаат многу доцна. Доделувањето парична помош на семејствата со повеќе деца, како и даночните олеснувања за новосклучените бракови и мајките кои не работат, немаат многу успех.

Година	Број на население	Разлика
1950	70.094.000	/
1960	73.336.000	+4.63 %
1970	79.287.000	+ 8.12 %
1980	79.169.000	- 0.15 %
1990	80.487.000	+ 1.66 %
2000	83.512.000	+ 3.76 %
2010	83.017.000	- 0.59 %

ШПАНИЈА

• Бројките покажуваат дека за три години, во 2017 година, во Шпанија бројот на умрени ќе биде поголем од бројот на родени. Државата се нема соочено со ваков проблем од времето на Шпанската граѓанска војна.

ЛИТВАНИЈА

• Во Литванија неколку години наназад годишно повеќе луѓе умираат одошто се раѓаат.

МАСКЕНБАЛ ВО АЕРОДРОМ



На Денот на шегата, 1-ви април, во ТЦ „Капитол“ се организираше парада на првоаприлски маски, во која учествуваа учениците од основните училишта од Општина Аеродром.

На маскенбалот можеа да се сретнат стотици инвентивни маски како што се принцези, принцови, супермени, спајдермени, вештерки, самовили, невести, докторки и најразлични други маски, во кои беа маскирани учениците.

Покрај маскенбалот истовремено се одржа и музички хепенинг за посетителите со настапи на учениците од основните училишта.

Исто така, во објектите на градинките „Срничка“ и „Буба Мара“ децата од најмала до најголема возрастна група заедно со вработените, во најразлични маски продефилираа во блиската околина.



Бројните првоаприлски маски што ги имаше речиси насекаде во Општина Аеродром, го привлекуваа вниманието на минувачите кои наседнуваа и се смееја на детските шеги.



„Вацек“ единствен планинарски клуб во Аеродром

ОДЕТЕ ПО ПЛАНИНАРСКИТЕ ПАТЕКИ, ЗА ДА НЕ ОДИТЕ ПО ГРАДСКИТЕ АПТЕКИ!



почнал да пишува и репортажи за планините, црквите, манастирите, градовите и убавините на Македонија, бидејќи сметал дека голем дел од луѓето, особено помладата популација малку ја познаваат својата

се собираме ние планинарите и тука има фотки од мојата младост, од старо Скопје, дел од естрадата од времето и секако, моите планинарски фотографии“.

Токму во овој клуб Вацек преку дружење ги планира и организира планинарските маршеви за секој нареден викенд. Во неговото планинарско катче ги советува своите пријатели и ги бодри и младите да планинарат за да го јакнат својот дух, зашто како што вели „љубовта кон природата е опојна – штом еднаш ја засакаш, не можеш да ја оставиш“. На „кавер фотката“ на неговиот фејсбук профил стои неговата позната изрека „Одете по планинарските патеки, за да не одите по градските аптеки!“.

Освен планинарството, Вацек се грижи и за околината што го опкружува. Тој секојдневно води сметка за т.н. Вацева патека што по негова иницијатива е направена во маалото каде што живее во Општина Аеродром.

„Вацек клуб“ е маалско клубче во Аеродром, каде се дружат планинари и љубители на природата.

Тоа е единствен клуб од ваков вид во сопственост на Васил Апостолов – Вацек, кој е планинарски патописец и хроничар, искрен и скроман човек, хуманист, критичар и пред сè планинар, секогаш со позитивна мисла. Корените за планинарење ги влече од 1968 година, додека од 90-тите почнал активно да се занимава со планинарството. Пред пет години

татковина.

„Секој што е љубител на планината и на природата е добредојден во клубот“, вели Вацек и додава „но, немој јавноста да помисли дека е некој опремен или голем клуб. Ова е едноставно клуб за душа. Тоа е едно мало катче, каде



УЧЕНИЦИ ОД ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ЈА ПОСЕТИЈА РЕДАКЦИЈАТА НА ВЕСНИКОТ „АЕРОДРОМ“

Петтоодделенците од ОУ „Браќа Миладиновци“ на 25.3.2014 година ја посетија Редакцијата на општинскиот весник „Аеродром“.

Учениците се интересираа како се подготвува весникот, како се прибираат информациите, како се печатат и



слично.

Исто така, се запознаа и со активностите и обврските на Општина Аеродром и на вработените во администрацијата, со цел да научат како функционира локалната самоуправа.

Предлог на наш читател за секој ден

„РЕТРО“ ВЕЖБИ ЗА ИСТЕГНУВАЊЕ

Општина Аеродром Ви предлага седум „ретро“ вежби за истегнување што ни ги испрати нашиот читател Петар Алексовски, пензиониран професор по физичка култура. Иако овие вежби тој ги користел и препорачувал на своите ученици во времето кога бил активен професор, тие се сè уште актуелни и денес. Што е уште поважно овие вежби се добредојдени не само за учениците, туку буквално за сите што сакаат да го негуваат или поправат своето здравје, зашто помагаат да се истегнат мускулите и телото да ја добие неопходната еластичност во текот на целиот ден.

Што треба да знаеме пред да почнеме да вежбаме?

Најважно е да се консултираме со лекар или да извршиме здравствена контрола доколку не сме сигурни дека можеме непречено да извршуваме физичка активност. При изведување на вежбите треба добро да се концентрираме и фокусираме на секоја вежба посебно, според сликата и даденото упатство во текстот. Задолжително е дишењето да биде длабоко и со рамномерен ритам, прилагодено со движењата. Пожелно е да се вежба со отворени прозорци и вежбите да се повторуваат по 10 пати секој ден.

ВЕЖБА 1

Застануваме исправено, рацете се кренати високо горе, погледот е кон рацете, главата малку наназад. Се креваме на прсти. Го спуштаме градниот дел кон напред, со рацете замавнуваме наназад што повисоко, едната нога ја виткаме во коленото, а главата е исправена. Се враќаме во почетна положба и ја повторуваме вежбата со другата нога.



ВЕЖБА 2

Клекнуваме на колена, ги креваме рацете горе и добро се истегнуваме. Погледот е кон рацете, stomachot вовлечен, а градите нанапред. Потоа правиме свртување во лево кон назад и настојуваме со левата рака да ги допреме стапалата. Десната рака останува горе – високо и затегната горе и назад. Потоа се враќаме во почетната положба и ја повторуваме вежбата на другата страна.



ВЕЖБА 3

Застануваме исправено со раширени нозе, рацете на страна, stomакот вовлечен, а градите малку напред и подигнати. Се наведнуваме, со левата дланка ја допираме десната нога (стапало), а потоа со десната дланка го допираме левото стапало. Се исправаме во почетна положба со раширени раце и замавнуваме кон назад.

**ВЕЖБА 4**

Застануваме исправено. Клекнуваме со рацете напред, а главата е во продолжение на рбетот. Нозете настојуваче да бидат испружени, со рацете настојуваче да ги допреме стапалата. Се враќаме во почетната положба.

**ВЕЖБА 5**

Застануваме исправено со тенденција на истегнување на телото кон горе, нозете се раширени, главата е во продолжение на рбетот, а рацете се горе и раширени. Се наведнуваме странично во лево, телото и рацете остануваат во непроменлива состојба, а погледот е кон рацете. Се повторува истото движење, но во спротивната страна.

**ВЕЖБА 6**

Застануваме во исправена положба, рацете се на тилот со вкрстени прсти, stomакот вовлечен, а градите напред. Се наведнуваме до хоризонтална положба, но не подлабоко, нозете и натаму остануваат испружени. Потоа го исправаме телото до зафрлување на горниот дел, го свиткуваме рбетот наназад и ја зафрлуваме главата назад.

**ВЕЖБА 7**

Застануваме зад стол и се држиме за него, телото ни е исправено, а главата во продолжение на рбетот. Замавнуваме на страна високо со едната нога, а со другата се подигнуваме на прсти што повисоко, додека горниот дел на телото ни останува во непроменлива положба. Потоа ја спуштаме ногата во почетна положба и ја повторуваме истата вежба со другата нога.



РАСЦВЕТАНА ТЕРАСА

Почитувани,
Предлагам Општината да покрене акција за расцветани тераси. Цвеќињата на балконите можат многу да ги разубават зградите, а за тоа навистина не треба многу. Се надевам, мојот предлог ќе биде прифатен и реализиран во што поголем број. Ве поздравувам и ви пожелувам успешна работа.

А.Ј.

Почитувана,
Ви благодариме на прекрасната идеја. Објавата на Вашата предлог-идеја нека биде поттик и повик до жителите на општината да се вклучат во оваа благородна акција.

Со почит,
Општина Аеродром



СЕ ГРАДИ ИНФРАСТРУКТУРАТА КОН ВИСОКОКАТНИЦИТЕ

Почитувани,
Како многу граѓани на Општина Аеродром ме интересира за планот на Општината кога ќе биде готова улицата од базенот покрај новите згради што води кон висококатниците покрај булеварот „Трета македонска бригада“ со што би се овозможило приклучување на новите згради кон инфраструктурата.

Ви благодарам.
М.П.

Почитувани,
Од Комуналното одделение на Општина Аеродром информираат дека е избран изведувач и договорот е во подготовка, по што ќе се издаде налог и наскоро ќе се почне со изведба токму на таа локација. Инаку, дел од инфраструктурата покрај булеварот „Трета македонска бригада“ кај новите згради веќе е во изградба.

Со почит,
Општина Аеродром

СОБИРАЈТЕ СИ ГО ИЗМЕТОТ ОД ВАШИТЕ МИЛЕНИЦИ!

Почитувани,
Би ве замолила во име на жителите на Аеродром (за жителите на Аеродром) да ги потсетите за нивната несовесност околу милениците. Мојата порака гласи: „Вашите деца и внуци (ќе) си играат во тој тревник. Собирајте си го изметот од вашите миленици!“.

Однапред Ви благодарам.
Од загрижена тетка М.С.

Почитувана,
Ви благодариме на пораката и се надеваме дека Вашиот повик ќе допре до несовесните сопственици на миленичиња.

Со почит,
Општина Аеродром

БЛАГОДАРНОСТ ЗА ОДВОДНАТА МРЕЖА ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

Почитувани,
Би сакал да им изразам најискрена благодарност на службите од Општина Аеродром за продолжувањето на проектот за асфалтирање и поставување на одводната мрежа во реонот на Долно Лисиче, во кој сега е вклучена и нашата споредна улица.

Срдечен поздрав
Г.К.





СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош..... 194
 Пожар и елементарни непогоди..... 193
 Центар за известување и тревожење..... 195

Градинки

Срничка..... 2450 849
 Буба Мара..... 2434 530

Основни училишта

Блаже Конески..... 2469 746
 Браќа Миладиновци 2460 479
 Ѓорѓија Пулевски..... 2455 510
 Љубен Лапе 2450 220
 Лазо Ангеловски 2430 324
 Димитар Македонски..... 2440 011
 Гоце Делчев..... 2438 288
 Александар Македонски 6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски 2464 123
 Димитар Влахов 2464 590
 Марија Кири Скловски..... 2452 189

Библиотеки

Јане Сандански..... 2466 474
 Кирил Пејчиновиќ..... 2450 449
 Рајко Жинзифов..... 2443 450

Цркви

Света Троица..... 2763 337
 Свети Петар и Павле 2439 722
 Свети Пророк Илија..... 2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром..... 2432 362, 3142 408
 ПС Драчево 2763 330, 2794 111
 ПС Кисела Вода 3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански..... 2463 277

Лисиче 2440 810
 Пелагонија 2460 478

ЈП „Водовод и
 канализација“ 2443 129, 2469 844

Јавно осветлување

ЕВН 3205 000
 „Свем инженеринг“ 3245 875

ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272

ЈП „Комунална
 хигиена“ 3216 644, 075/506 090
 Оџачарски услуги 2440 293

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа 2400 970
 Пријавница..... 401 511
 Контакт со граѓани 2401 555
 Локален економски развој 2401 542
 Правна служба..... 2401 556
 Човечки ресурси..... 2401 531
 Легализација на бесправни објекти..... 2401 528
 Урбанизам 2401 529
 Урбанистички планови 2401 530
 Осветлување..... 2401 533
 Комунално одделение 2401 532
 Комунална инспекција 2401 521
 Градежна инспекција 2401 521
 Инспекција за домување..... 2401 526
 Финансии 2401 513
 Буџет 2401 536
 Сметководство 2401 535
 Даноци, такси и други приходи..... 2401 553
 Данок на имот 2401 563
 Јавни набавки..... 2401 548
 Образование и култура..... 2401 517
 Информатика 2401 518
 Социјална заштита..... 2401 518
 Архива 2401 525
 Совет на Општина Аеродром 2401 512

ЛЕТЕН КОШАРКАРСКИ КАМП КК МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ СКОПЈЕ 2014

ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА НАЈГОЛЕМОТО ЛЕТНО СПОРТСКО ДОЖИВУВАЊЕ, ЗА ПЕТНАЕСЕТ НЕЗАБОРАВНИ ДЕНОВИ СО НАЈДОБРИТЕ ВО УСОВРШУВАЊЕ, ДРУЖЕЊЕ И ЗАБАВА

- ТРЕНИНГ ДВАПАТИ НА ДЕН
- ВЕЧЕРНИ НАТПРЕВАРИ (1 НА 1, 3 НА 3 И 5 НА 5)
- ГОЛЕМ БРОЈ ИЗНЕНАДУВАЊА
- СЕКОЈ УЧЕСНИК ДОБИВА ДРЕС И ШОРЦ СО ДВЕ ЛИЦА, ДИПЛОМА, ДВЕ МАИЦИ И МНОГУ ДРУГИ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ

ГОСТИ НА КАМПОТ:

- ПОГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД СЕНИОРСКАТА ЕКИПА И СТРУЧНИОТ ШТАБ
- ГОРЃЕ ВОЈНОВИЌ
- ВРБИЦА СТЕФАНОВ
- ПЕРО БЛАЖЕВСКИ
- АЛЕКСАНДАР КЊАЗЕВ
- АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВ

ЦЕНАТА НА ЛЕТНИОТ КОШАРКАРСКИ КАМП
ИЗНЕСУВА 2.500 ДЕНАРИ

КАМПОТ ЌЕ СЕ ОДРЖУВА ВО СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР
НОВО ЛИСИЧЕ ОД 31 МАЈ ДО 14 ЈУНИ

